

Округла клешта

476/1VDEBI



Profiles



Standards


DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- изработена по стандард ISO 5745 и EN IEC 60900

Предности:


- долгите завршетоци овозможуваат дофаќање на жици во тешко достапни места
- минимална можност да се оштети жицата



Barcode	L	B	A	C	D	Weight	Availability
610431	140	15	9	39	2	116	Till end of stock
610432	160	16	10	49	2.5	126	

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Frequently asked questions

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.